



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СФРЈ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

Службени весник на
Македоније

Сојуз
фев 81

СОЦИЈАЛИСТИЧКА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрваткосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото кинговодство 60802-603-21943

Пето

февруари 1988

БЕЛГРАД

БРОЈ 12

ГОД. XLIV

Цена на овој број е 680 динари. – Аконтација на претплатата за 1988 година изнесува 12.500 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

132.

Член 8

Врз основа на член 41 од Законот за вкупниот приход и доходот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/86, 42/87, 65/87 и 87/87), сојузниот секретар за финансии пропишува

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-15584/2
8 февруари 1988 година
Белград

Сојузен секретар за
финансии,
Светозар Рикановиќ, с. р.

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РЕВАЛОРИЗАЦИЈАТА НА СРЕДСТВАТА

Член 1

Во Правилникот за начинот на пресметување на ревалоризацијата на средствата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/87, 68/87 и 6/88) во член 6 ставот 2 се менува и гласи:

„Наплатата на ревалоризиранит дел на каматата од став 1 на овој член се врши во роковите што се договорени односно пропишани, заедно со неревалоризираната главница, а може да се врши и по тие рокови во случај на пресметување на ревалоризиранит дел на каматата на крајот од месецот односно тримесечјето.“

Член 2

Во член 40в став 2 точка 2 по зборовите: „во колона 2“ се додава записката и зборовите: „со тоа што износот од редниот број 65 организацијата може делумно или во целост да го книжи на товар на контото 482, а во корист на контото 290, во кој случај по завршните книжења на контото 190 останува намалено салдо, односно нема салдо“.

Член 3

Во член 40е зборовите: „од областите 12, 13 и 14 утврдени со Одлуката за единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/76, 62/77, 72/80, 77/82, 71/83, 68/84, 76/85, 28/86 и 72/86)“ се заменуваат со зборовите: „на здружен труд на вонстопанските дејности („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/77 и 18/80)“.

Член 4

Во образецот РК-2 под ред. бр. 8 и 9 во колона 12 знакот: „-“ се брише.

Член 5

Во образецот РК-4 во колона 8 зборовите: „5 или (4×6)“ се заменуваат со зборовите: „(5×6) или (4 + состојба на кредитот × коефициент на ревалоризација)“.

Во колона 9 бројот: „4“ се заменува со бројот: „5“.

Член 6

Во образецот РК-5 во колона 2 под ред. број 25 броевите: „(17+23)“ се заменуваат со броевите: „(18+23)“.

Под реден број 34 знакот: „≥“ се заменува со знакот: „≤“.

Под реден број 73 бројот: „64“ и знакот: „+“ се бришат.

Член 7

Овој правилник се применува и врз изработката на завршната сметка за 1987 година, освен одредбата на член 1 од овој правилник.

133.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТЕКСТИЛ

Член 1

Во Правилникот за југословенските стандарди за текстил („Службен лист на СФРЈ“, бр. 84/87) членот 3 се менува и гласи:

„Освен југословенските стандарди JUS F.S3.286 и JUS F.S3.287, кои се задолжителни, применувањето на југословенските стандарди од член 1 на овој правилник не е задолжително.“

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/40
27 јануари 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МЕТАЛИ

Член 1

Во Правилникот за југословенските стандарди за испитување на метали („Службен лист на СФРЈ“, бр. 84/87) во член 3 наместо ознаките: „JUS C.A2.063 и JUS

C.A2.065” треба да стојат ознаките: „JUS C.A4.063 и JUS C.A4.065”.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/41
27 јануари 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

134.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА БОКСИТ

Член 1

Во Правилникот за југословенските стандарди за боксит („Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/82) членот 3 се менува и гласи:

„Освен југословенските стандарди JUS B.G8.511 и JUS B.G8.513, чие применување не е задолжително, југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на бокситот што ќе се произведе односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник.”

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/3
18 јануари 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

135.

Врз основа на член 265 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ”, бр. 45/86), претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА СТРУЧНАТА ПОДГОТОВКА, СТРУЧНАТА ОБУКА, ИСПИТИТЕ, ДОЗВОЛИТЕ И ОВЛАСТУВАЊАТА НА ПЕРСОНАЛОТ НА СЛУЖБАТА ЗА ВРСКИ НА КОНТРОЛАТА НА ЛЕТАЊЕТО

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат стручната подготовка, стручната обука, испитите и другите услови што мора да ги исполнува персоналот на службата за врски на контролата на летањето, дозволите и овластувањата за вршење на определени стручни работи (во натамошниот текст: овластувањата).

Член 2

На лицето што има стручна подготовка пропишана со овој правилник, што е стручно обучено и што ги испол-

нува пропишаните здравствени услови и што ќе го положи испитот за вршење на определена стручна работа, му се издава дозвола односно му се запишува во дозволата овластување за вршење на таа работа.

Член 3

При првото стекнување на дозвола се полага и посебен испит за вршење на определена стручна работа.

Во дозволата од став 1 на овој член може да се запише и ново овластување само ако лицето ја завршило стручната обука, поминало пропишано време на работите за кои стручно се обучува и положило посебен испит за вршење на таа работа.

Член 4

Обемот на теоретскиот дел на испитот за стекнување на дозвола и на теоретскиот дел на посебен испит за вршење на определена стручна работа, се утврдува со програмата за стручно обучување и проверување на стручноста на персоналот на службата за врски на контролата на летањето.

Член 5

Стручната обука за практичниот дел на испитот за стекнување на дозвола односно за запишување на овластувањето може да се врши само под надзор на лицето кое има дозвола и запишано овластување на инструктор.

II. ПЕРСОНАЛ НА СЛУЖБАТА ЗА ВРСКИ НА КОНТРОЛАТА НА ЛЕТАЊЕТО

Член 6

На лицето што спаѓа во персоналот на службата за врски на контролата на летањето, што положило испит за вршење на определена стручна работа во службата за врски на контролата на летањето, му се издава дозвола за вршење на тие работи.

Член 7

Кандидатот за полагање на испит за стекнување на дозвола мора да има завршено најмалку IV степен стручна подготовка и најмалку шест месеци работно искуство на соодветни работи.

Член 8

Испитот за стекнување на дозвола односно испитот за стекнување на овластување за вршење на определена стручна работа (посебен испит) се состои од теоретски и практичен дел.

Теоретскиот дел на испитот се состои од писмен и уснен дел.

Практичниот дел на испитот и посебниот испит се проверуваат со применување на знаењето стекнато при работата на определен вид работи, на видот и типот на уредите и на системот што се користи за соодветен вид работи.

Член 9

Теоретскиот дел на испитот за стекнување на дозвола опфаќа:

- 1) телекомуникациони системи и уреди во воздухопловството;
- 2) систем и правила на контролата на летањето и на воздухопловните известувања;
- 3) воздухопловни прописи;
- 4) познавање на англискиот јазик.

Член 10

Во образецот на дозволата на лицето што спаѓа во персоналот на службата за врски на контролата на летањето можат да се запишат овластувања за вршење на следните работи:

- 1) коректор на сообраќајот на службата за врски;
- 2) контролор на сообраќајот на службата за врски;
- 3) инструктор.

Член 11

При првото стекнување на дозвола, лицето што спаѓа во персоналот на службата за врски на контролата на летањето полага и посебен испит за вршење работи на коректор на сообраќајот на службата за врски.

Член 12

Теоретскиот дел на посебниот испит за стекнување на овластување за вршење работи на коректор на сообраќајот на службата за врски ги опфаќа карактеристиките на видот и типот на уредите што се користат во определен телекомуникационен центар.

Член 13

Врз основа на дозволата и запишаното овластување за вршење работи на коректор на сообраќајот на службата за врски, лицето кое спаѓа во персоналот на службата за врски на контролата на летањето може да врши работи на: подготовка, обработка и предавање на податоци преку сметачи според утврдената методологија; корекција на податоците со примарна грешка добиени од сметачот; проверување на работата на периферната единица на сметачот и интервенција кај контролорот на сообраќајот за врски во случај на неисправност на периферната единица на AFTN; конверзија на податоците од другите формати на форматот AFTN и обратно и обработка на SITA-RTT процедура на таквите пораки.

Член 14

За полагање на посебен испит за стекнување овластување за вршење работи на контролор на сообраќајот на службата за врски, лицето што спаѓа во персоналот на службата за врски на контролата на летањето мора да ги исполнува следните услови;

- 1) да поседува важечка дозвола;
- 2) најмалку три години по стекнување на дозволата да вршело работи на коректор на сообраќајот на службата за врски.

Член 15

Теоретскиот дел на посебниот испит за стекнување овластување за вршење работи на контролор на сообраќајот на службата за врски ги опфаќа:

- 1) карактеристиките на видот и типот на системот на уредите што се користат во определен телекомуникационен центар;
- 2) воздухопловните прописи.

Член 16

Врз основа на дозволата и запишаното овластување за вршење работи на контролор на сообраќајот за врски, лицето што спаѓа во персоналот на службата за врски на контролата на летањето може да ги врши следните работи: контрола на протекот на сообраќајот низ телекомуникациониот сметачки систем; контрола на состојбата на врските и на периферните единици; контрола на исправноста на рутирањето и дерутирањето на сообраќајот и на листата на дисгрибуција на колективно упатување; контрола и проверка на податоците добиени од сметачкиот систем; обезбедување неопходни податоци за продолжување на работата на резервниот сметачки систем по прекин на работата на основниот сметачки систем; давање потврда за приемот на порака за опасност

Член 17

За полагање на посебен испит за стекнување овластување за вршење работи на инструктор, лицето што спаѓа во персоналот на службата за врски на контролата на летањето мора да ги исполнува следните услови:

- 1) да поседува важечка дозвола;
- 2) најмалку пет години по стекнување на овластувањето за контролор на сообраќајот на службата за врски да ги вршел тие работи.

Член 18

Теоретскиот дел на посебниот испит за стекнување овластување за вршење работи на инструктор опфаќа:

- 1) организација на работата;
- 2) методика на наставата и обуката;
- 3) воздухопловни прописи;
- 4) знаење на англискиот јазик.

Член 19

Врз основа на дозволата и запишаното овластување за вршење работи на инструктор, лицето што спаѓа во

персоналот на службата за врски на контролата на летањето може да врши обука за практичниот дел на испитот заради стекнување, продолжување рокот на важењето и обновување на важењето на дозволата, како и проверка на стручната способност заради продолжување на рокот на важењето и обновување на важењето на дозволата.

III. ИСПИТИ

Член 20

Писмена пријава за полагање на испит и на посебен испит кандидатот поднесува до Сојузниот комитет за сообраќај и врски најдоцна 30 дена пред редовниот испитен рок.

Покрај писмената пријава за полагање на испит и на посебен испит, кандидатот поднесува докази за исполнување на пропишаните услови, и тоа: дека е стручно обучен, дека поминал определено време на соодветни работи и дека е извршена уплата на надоместот за проверување на стручната способност.

Покрај писмената пријава за полагање на испит за стекнување на дозвола, покрај доказите од став 2 на овој член, кандидатот е должен да поднесе доказ за соодветната стручна подготовка.

Писмена пријава кандидатот поднесува и кога полага поправен испит.

Член 21

Сојузниот комитет за сообраќај и врски, по приемот на пријавата за полагање на испит, утврдува дали кандидатот ги исполнува пропишаните услови за полагање на испитот.

Ако Сојузниот комитет за сообраќај и врски утврди дека кандидатот ги исполнува пропишаните услови, во рок од 30 дена од денот на приемот на пријавата донесува решение за формирање на Комисијата за полагање на испитот (во натамошниот текст: Комисијата), во кое се определуваат бројот на членовите и составот на Комисијата, денот, часот и местото на полагање на испитот. Денот на полагање на испитот не може да биде определен во рок пократок од 15 дена од денот на врачувањето на решението на кандидатот, освен ако кандидатот побара испитот да го полага пред тој рок.

Член 22

Комисијата се состои од претседател, од потребниот број членови и од секретар на Комисијата.

Бројот на членовите на Комисијата се утврдува зависно од бројот на предметите односно од обемот на практичниот дел на испитот, при што еден член на Комисијата може да биде испитувач најмногу за три предмети.

За член на Комисијата, за теоретскиот дел на испитот, може да биде именувано лице што има најмалку ист степен стручна подготовка како и кандидатот за полагање на испитот, а за член на Комисијата, за практичниот дел на испитот, како и за претседател на Комисијата – лице што уште има и соодветна дозвола и запишано овластување за кое кандидатот полага испит.

За член на Комисијата, по правило, се именува лице што не го обучувало кандидатот за практичниот дел на испитот.

Член 23

Претседателот на Комисијата го испитува кандидатот од областа за која е именуван со решение, присуствува на сите фази на испитот, се грижи за законитоста и правилноста на спроведување на испитот, врши увид во подготовката на испитот, на испитниот материјал и идентификација на пријавените кандидати, го оценува успехот на кандидатот по завршениот испит и резултатот го внесува во испитниот лист на кандидатот.

Членот на Комисијата го испитува кандидатот од областа за која е именуван со решение. По завршениот испит се оценува успехот на кандидатот и резултатот се внесува во испитниот лист на кандидатот со потпис.

Секретарот на Комисијата подготвува решение за формирање на Комисијата, го организира целокупниот тек на испитот, ги применува програмите за стручно обучување и проверување на стручноста на персоналот на службата за врски на контролата на летањето, ги изработува испитните прашања, тестовите и др., го подготвува испитот и испитниот материјал и ги врши сите други ад-

министративно-технички работи во врска со организацијата и спроведувањето на испитот.

Член 24

За работата на Комисијата и за испитите се води записник.

Записникот го води секретарот на Комисијата односно членот на Комисијата кого ќе го определи претседателот на Комисијата.

Записникот го потпишуваат претседателот и членовите на Комисијата, како и секретарот и, заедно со извештајот за резултатот на испитот, го доставуваат до Сојузниот комитет за сообраќај и врски.

Член 25

Испитот се полага во редовни и вонредни испитни рокови, што ги утврдува Сојузниот комитет за сообраќај и врски.

Редовни испитни рокови се определуваат најмалку трипати годишно, во растојание од четири месеци.

Вонредни испитни рокови се определуваат ако се пријават повеќе од пет кандидати односно ако за тоа се укаже посебна потреба.

Член 26

Усниот дел на испитот кандидатот го полага по успешно изработениот писмен дел на испитот.

Писмениот дел на испитот е успешно изработен ако се оцени дека содржи најмалку 80% точни одговори.

Кандидатот кој на теоретскиот дел на испитот односно на теоретскиот дел на посебниот испит не положи два предмета, може да полага поправен испит во рок што ќе го определи Комисијата, а кој не може да биде пократок од 30 дена од денот на соопштувањето на резултатите од испитот.

Ако кандидатот не го положи поправниот испит, ќе се смета дека не го положил испитот и мора повторно да го полага.

Член 27

По положениот теоретски дел на испитот и на посебниот испит кандидатот го полага практичниот дел од испитот.

Ако кандидатот не го положи практичниот дел на испитот, ќе се смета дека испитот не го положил.

Член 28

Полагањето на испитот односно на посебниот испит кандидатот може да го повтори ако времето меѓу двете полагања не е пократко од три месеци.

Член 29

Комисијата го оценува вкупниот успех на кандидатот на испитот односно на посебниот испит, со оцена „положи“ или „не положи“.

Член 30

Одредбите на чл. 20 до 29 од овој правилник се применуваат и на спроведување на испитот при вонредна проверка на стручната способност.

IV. ДОЗВОЛА

Член 31

На барање од лицето што ќе го положи испитот за стекнување дозвола, Сојузниот комитет за сообраќај и врски му издава дозвола врз основа на која тоа лице може самостојно да ги врши работите за кои положило испит.

На барање од лицето што положило посебен испит за вршење на определена стручна работа, Сојузниот комитет за сообраќај и врски во важечката дозвола го запишува овластувањето за самостојно вршење на определена стручна работа за кое положило посебен испит.

Член 32

Барањето од член 31 на овој правилник ги содржи личните податоци на подносителот на барањето (име и презиме, датум и место на раѓањето, адреса на живеењето односно на престојувалиштето) и назначување на дозволата што се бара.

Кон барањето од став 1 на овој член се прилага уверение за положениот испит, односно за посебниот испит и доказ за здравствената способност на подносителот на барањето.

Член 33

Барање за продолжување на рокот на важењето на дозволата може да се поднесе најдоцна 30 дена пред истекот на рокот на важењето на дозволата.

Член 34

Кон барањето за продолжување на рокот на важењето на дозволата имателот на дозвола мора да го поднесе следното:

1) ако во текот на важењето на дозволата имал прекин во работата пократок од шест месеци или немал прекин – докази:

а) за здравствената способност;

б) дека на соодветни работи поминал најмалку 18 месеци;

2) ако во текот на важењето на дозволата имал прекин во работата подолг од шест, а пократок од 12 месеци – докази:

а) за здравствената способност;

б) дека на соодветни работи поминал непрекинато најмалку шест месеци;

в) дека овластено лице извршило проверка на неговата стручна способност;

3) ако во текот на важењето на дозволата имал прекин во работата подолг од 12 месеци – докази:

а) за здравствената способност;

б) дека на соодветни работи поминал непрекинато најмалку 10 месеци;

в) дека положил посебен испит за стекнување овластување.

Член 35

Кон барањето за обновување на важењето на дозволата имателот на дозвола мора да го поднесе следното:

1) ако од денот на истекот на важењето на дозволата поминало помалку од шест месеци – докази:

а) за здравствената способност;

б) дека на соодветни работи поминал најмалку 12 последовни месеци пред истекот на важењето на дозволата;

в) дека овластено лице извршило проверка на неговата стручна способност;

2) ако од денот на истекот на важењето на дозволата поминало повеќе од шест, а помалку од 12 месеци – докази:

а) за здравствената способност;

б) дека на соодветни работи поминало најмалку 12 последовни месеци пред истекот на важењето на дозволата;

в) дека од теоретскиот дел на испитот за стекнување дозвола ги положил воздухопловните прописи, како посебен испит за стекнување овластување;

3) ако од денот на истекот на важењето на дозволата поминало повеќе од 12 месеци, мора повторно да положи испит за стекнување дозвола.

Член 36

Кон барањето за продолжување на рокот на важењето односно обновувањето на важењето на овластувањето за вршење на работите на контролор на сообраќајот и службата за врски и на инструктор, имателот на дозвола ги поднесува доказите пропишани во член 34 односно во член 35 од овој правилник.

Член 37

Рокот на важењето на дозволата се продолжува односно обновува за овластувањето за кое се стекнати условите пропишани со овој правилник.

Овластувањето за вршење на определена стручна работа престанува да важи ако не се стекнати условите пропишани со овој правилник.

Член 38

За вршење на работите на секој нов вид и тип уред што се користат во определен телекомуникационен центар се полага посебен испит за стекнување овластување за вршење на работите на тој вид или тип уреди.

Член 39

Образецот на дозволата од член 31 на овој правилник содржи: грбот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, назив на сојузниот орган на управата што ја издал дозволата и назив на дозволата и рубрики во кои се внесува: регистарски број, име и презиме и адреса на живеалиштето односно на престојувалиштето на имателот на дозволата, датум на издавање на дозволата и потпис на овластеното лице што ја издало дозволата, место за фотографија и потпис на имателот на дозволата, место за запишување на овластувањето за вршењето на определени стручни работи и место за запишување на продолжувањето на рокот на важењето на дозволата.

Образецот на дозволата се печати на еден од јазиците на народите и народностите на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на англиски јазик.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 40

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за стручната подготовка, испитите и дозвоите за работа на персоналот на службата за врски за контрола на летањето („Службен лист на СФРЈ”, бр. 13/79).

Член 41

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 1838/4
4 јануари 1988 година
Белград

Заменик-претседател
на Сојузниот комитет за
сообраќај и врски,
Андреј Грахор, с. р.

136.

Врз основа на член 30 ст. 1, 3, 4 и 5 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), во согласност на претседателот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, сојузниот секретар за народна одбрана, претседателот на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита и сојузниот секретар за внатрешни работи, директорот на Заводот за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ПРИ ИЗГРАДБАТА НА ЈАМСКИ МАГАЗИНИ ЗА ЕКСПЛОЗИВНИ СРЕДСТВА ВО РУДНИЦИТЕ СО ПОДЗЕМНА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се определуваат условите и барањата што мораат да бидат исполнети при изградбата на јамски магацини, помошни складови и прирачни магацини за сместување и чување на експлозивни средства во рудниците со подземна експлоатација на минерални сировини.

II. УСЛОВИ ЗА ГРАДЕЊЕ НА ЈАМСКИ МАГАЗИНИ ЗА ЕКСПЛОЗИВНИ СРЕДСТВА

Член 2

Јамски магацини се градат во јалови карпи или корисна минерална супстанца, на суво место, по можност во цврст материјал, надвор од подрачјето на притисок кој би можел да предизвика зарушување или евентуална експлозија, како и таму каде што во случај на експлозија не би страдале јамските простории во погон од каде што гасовите од експлозијата не би можеле да продрат на работилиштата.

Член 3

Најмалите оддалечености на јамскиот магацин од јамските простории, главните патишта, постројките и објектите во јамата мораат да бидат според табелата:

НАЗИВ	Најмала дозволена оддалеченост од најблиските келии, односно комори на јамскиот магацин, во метри	
	во вид на келии (ниши)	во вид на комори
Главен вентилатор	60	100
Вентилациона врата, која обезбедува вентилација на целата јама и на едно цело дделение од јамата	60	100
Испратни ходници, кои служат за редовно излегување и преминување и главни ветрени ходници	20	25
Окна, комори, пумпи, електрорасклопни станици и трафостаници	60	100
Главни извозни окна, окна за превоз на луѓе, поткопи и нископи за влегување на луѓе во јамата, односно за излегување од неа	100	100
Други ходници и јамски простории	15	15

По исклучок, овие оддалечености можат да бидат и помали ако со пресметка врз основа на отпорноста на карпите спрема ударните бранови, определена со испитување на карпите, или врз основа на посебна конструкција на магацинот се утврди дека е доволна и помала оддалеченост а со тоа да не се загрозени животите на луѓето и безбедноста на објектите.

Член 4

Влезот во природната просторија на магацинот не смее да биде во ходникот на главната влезна воздушна струја.

Член 5

Магацините се градат така што да бидат во непосредна врска со излезната воздушна струја и да бидат по најкраток пат споени со поблискиот огранот на свежа воздушна струја со помош на дупчотина или стеснет ходник, кои во случај на експлозија можат автоматски или од сигурно место да се затворат.

Ако врската на магацинот со свежа воздушна струја е преку дупчотина со пречник до 300 mm, доволно е дупчотината да стои под прав агол на оската на магацинскиот природен ходник.

Ако магацинот е споен со свежа воздушна струја преку стеснет ходник, профилот на ходникот во правецот на излезната воздушна струја мора да биде најмалку за 20% поголем од профилот на ходникот од правецот на влезната воздушна струја.

Стеснувањето во ходникот од огранокот на свежа воздушна струја мора да биде изведено во должина најмалку од 5 m, а површината на стеснетиот профил не смее да биде поголема од 2 m².

Член 6

Природниот ходник на магацин со две комори мора да биде најмалку двапати кршен прав агол, а за магацините со повеќе од две комори – најмалку три пати кршен под прав агол, ао тоа што на преломите на ходникот да имаат 3 m длабоки одбојни владбнатина на профилот на ходникот за придушување на ударот во случај на експлозија.

Член 7

Магацините можат да се градат со две или повеќе комори, спорд количината и видот на експлозивните средства, со тоа што посебно мораат да се предвидат комори за сместување на детонаторски каписли и електрични де-

тонатори и простор за издавање на експлозивните средства.

По потреба можат да се уредат и комори за бавногоречки штанини, како и простор за чување и минерските торби, машините за палење на мини, минерските инструменти и приборот за минирање.

Член 8

Одделни комори мораат да бидат изградени така што нивната надолжна оска да е под прав агол спрема оската на пристапниот ходник, (од кој во коморите се влегува непосредно). Спрема секоја комора, на другата страна од пристапниот ходник во профилот на комората мора да биде изградена најмалку 3 m длабока одбојна вдлабнатина.

Во јамите со опасна јаглена прашина во одбојните вдлабнатини, што мораат да бидат длабоки 5 до 6 m, како и во приодните ходници мораат да се предвидат водни брани или брани за сместување на камената прашина.

Член 9

Дебелината на сидот (целината) меѓу коморите се определува со пресметка, врз основа на цврстината на материјалот на целината, но не може да биде помала од 6 m.

Член 10

Просторите на магазинот на експлозивни средства мораат да имаат слободна височина од најмалку 2,20 m.

Ако коморите на работната просторија за издавање на експлозивните средства и пристапните ходници се изградени во карпи кои не се цврсти или кои би можеле да се запалат, коморите на работната просторија за издавање на експлозивните средства и пристапните ходници до оддалеченост од 10 m од коморите се изидуваат со несогорлив материјал (тули, бетон и сл.), а другите делови на ходникот можат да бидат подградени со дрвен материјал премачкан со средства отпорни на огон.

Подот на просторите во кои се сместуваат или издаваат иницијални средства за палење мора да биде рамен, од несогорлив материјал и не смее да испушта искри.

Член 11

Главната магазинска врата се става пред првиот прелом на приодниот ходник. Таа мора да биде железна, решеткаста и мора да се заклучува со две патентни брави. Може да се користи железна или дрвена врата опточена со лим, но со решеткаст отвор за вентилација. Главната магазинска врата мора да се отвора однатре.

Член 12

Вратата на коморите мора да биде полна, со решетка за вентилација, еднокрилна што се отвора однатре и што се затвора со патентен катанец или со патентна брава.

Во ист магазин, ист клуч не смее да отклучува две брави или два катанци.

И главната магазинска врата и вратата на коморите мораат точно да налегнуваат на својата рамка, така што кога се заклучени да не можат да се отвораат со лост.

Секоја комора мора да има само еден влез. Ако вентилацијата се врши дијагонално преку коморите, вентилационата врска на комората со вентилациониот ходник може да биде само преку дупкотина или дупка во сидот, затворена со јака железна решетка и од неа кон внатрешната страна доволно одвоена со густа челична или слична мрежа.

Член 13

Вратите на вдлабнатините (нишите) во кои се сместени детонаторски капсели, електрични детонатори, бавногоречки и детенирачки штанини се изработуваат од железен лим дебел 3 mm, со дијагонално зајакнување од заварени прачки или од дрво обложено со челичен лим.

Член 14

Во коморите за сместување на експлозивни средства можат да се предвидат полици.

Длабочината на полиците изнесува најмногу 1 m, сметајќи од секоја страна на пристапот на полицата.

Член 15

Во магазинот на експлозивни средства мора да се предвиди посебна комора со пулт за издавање на експлозивните средства.

Член 16

Магазините за сместување на експлозивни средства мораат да се опремаат со соодветни средства за гаснење на пожар.

Член 17

Магазините на експлозивни средства (ходниците и коморите) мораат да се проветруваат со проодна воздушна струја или со посебен вентилатор со помош на ветрени цевки.

Отворите за проветрување на коморите мораат да се приспособат така што пламенот да не може низ нив да избие надвор, а отворите на влезовите во коморите за иницијаторите на експлозија, да се осигуруваат со доволно густа мрежа така што да не може ништо да се вовлече или уфрли внатре.

Член 18

Во магазинот на експлозивни средства постојано осветление мора да биде инсталирано според одредбите на прописот за техничките нормативи за електричните постројки во рудниците со подземна експлозија и не смеат да се инсталираат никакви други електрични уреди. Во коморите со електрични детонатори постојана светлост се инсталира само над влезот.

Член 19

Шинската врска меѓу делот на колосекот во магазинот и делот на колосекот надвор од магазинот, како и металните врски на делот од инсталацијата во магазинот, и надвор од него, мораат да бидат прекинати така што скитачките струи да не можат да се пренесат на делот од колосекот во магазинот.

III. УСЛОВИ ЗА ГРАДЕЊЕ НА ПОМОШНИ СКЛАДОВИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ НА ЕКСПЛОЗИВНИ СРЕДСТВА

Член 20

Помошните складови со садови за сместување на експлозивни смеси, од кои со цевки пневматски се транспортира смесата до местото за употреба, мораат посебно да се изградат и во нив не можат да се сместат други експлозивни и експлозивни средства.

Член 21

Помошниот склад има комора или вдлабнатина за експлозив и претпростор во кој се наоѓа вдлабнатината за детонаторски капсели односно електрични детонатори, што е оддалечена најмалку 6 m од комората и вдлабнатините за експлозив и чија оска е под прав агол во однос на оската на претпросторот.

Наспроти комората и вдлабнатината со експлозив мора да постои одбојна вдлабнатина.

Во претпросторот се влегува непосредно од пристапниот ходник.

IV. УСЛОВИ ЗА ГРАДЕЊЕ НА ПРИРАЧЕН МАГАЗИН ЗА СМЕСТУВАЊЕ НА ЕКСПЛОЗИВНИ СРЕДСТВА

Член 22

Прирачен магазин за сместување на експлозивни средства се изработува односно се поставува во ходник низ кој (редовно) не поминуваат луѓе, на место кое од најблиското работилиште е оддалечено најмалку 30 m.

Прирачниот магазин за сместување на експлозивни средства мора да се наоѓа на суво место на кое нема појава на јамски притисок ниту опасност од урнување односно паѓање на материјалот.

Член 23

Посебно мора да се изработи прирачен магазин за сместување на експлозивни, а посебно за сместување на детонаторски капсели односно електрични детонатори на меѓусебно растојание од најмалку 6 m.

Прирачниот магазин што е изработен во вид на влабнатина мора да биде изработен како железен орман обложен со дрво. Орманот мора да се заклучува.

Влабнатината мора да биде изградена во цврст материјал (карпа или минерална сировина) во бокот на ходникот, по правило во излезната воздушна струја или во нејзината близина, на местото заштитено со јамска подграда.

Вратата на орманот мора да биде изградена од лим дебел најмалку 3 mm и така изведена да не може да се отвори.

Под орманот определен за сместување на детонаторските каписли мора да биде поставена манипулациона маса или полица (пулт) обложена со еластичен материјал. На подот под орманот односно масата мора да биде прострена гумена простирка или подот до е изработен од несогорлив материјал кој не испушта искри.

V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 24

Овој правилник влегува во сила по истекот на шест месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/2
5 јануари 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

137.

Врз основа на член 57 став 2 од Законот за книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/81 и 53/85), сојузниот секретар за финансии пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ КОНТА ВО КОНТНИОТ ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Член 1

Во Правилникот за содржината на одделни контант план за организациите на здружен труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/85, 7/86, 17/87 и 62/87) во член 5 став 2 на крајот се додаваат зборовите: „и на контантот 900 - Деловен фонд, дел од пресметаната амортизација кој се однесува на основните средства што се отпишани во целост“.

Член 2

Во член 12 став 6 по зборот: „истекол“ се додаваат зборовите: „како и побарувањата со чија наплата не се утврдува вкупниот приход а кои не се наплатени во рок од 60 дена од денот на втасаноста“.

По став 11 се додава нов став 12 кој гласи:

„На контантот 096 на посебно аналитичко контант се икажува делот од непокриената загуба што настанал по основ на искористените средства за потребите на домување од привремено распоредениот чист доход за тие потреби според периодичните пресметки.“

Досегашните ст. 12 до 18 стануваат ст. 13 до 19.

Член 3

Во член 22 став 3 по зборовите: „се икажуваат и“ се додаваат зборовите: „непокриените ревалоризациони расходи што се надоместуваат во наредната година во согласност со член 28 став 9 од Законот за вкупниот приход“.

Член 4

Во член 32 став 3 по зборовите: „се икажуваат“ се додаваат зборовите: „ревалоризационата резерва и“.

Во став 17 на крајот се додава следната реченица: „Меѓусебно затворање на контантот 190 и 290 се врши по внесувањето на податоците од тие контант во образецот Биланс на успехот.“

Член 5

Во член 37 по став 10 се додава нов став 11, кој гласи: „Врз товар на контантот 408, а во корист на контантот 966 - Други извори се книжи издвојувањето на средства за репродукција на шумите.“

Досегашниот став 11 станува став 12.

Член 6

По член 88б се додава член 88в, кој гласи:

„Член 88в

Организацијата на здружен труд при изработката на завршната сметка за 1987 година, од делот на доходот што може да го користи за надоместување на обврските од доходот кои зависат од големината на остварениот доход односно врз товар на контантот 890 ги надоместува тие обврски што ги пресметала односно платила за периодот јануари-јуни 1987 година, а најмногу до износот на тие обврски што ќе ги утврди за 1987 година.“

Член 7

Организацијата на здружен труд што ќе одлучи позитивните курсни разлики по кредитите и другите пласмани кои со состојба на 31 декември 1986 година биле временски разграничени и понатаму да ги разграничува во согласност со член 128а од Законот за вкупниот приход, износот на тие курсни разлики ќе го книжи врз товар на контантот 290 (со метода на црвено сторно), а во корист на контантот 293.

Член 8

Овој правилник ќе се применува и врз изработката на завршната смета за 1987 година.

Член 9

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-943/1
5 февруари 1988 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Светозар Рикановиќ, с. р.

138.

Врз основа на член 57 став 6 од Законот за книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/86 и 53/85), сојузниот секретар за финансии пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИТЕ ПОЗИЦИИ ВО ОБРАСЦИТЕ ЗБИРЕН БИЛАНС НА УСПЕХОТ И КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА УСПЕХОТ

Член 1

Во Правилникот за содржината на одделните позиции во обрасците Збирен биланс на успехот и Консолидиран биланс на успехот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/86) во член 6 точ. 1 до 9 се менуваат и гласат:

„1) под реден број 1 го внесува износот од реден број 83 на збирниот биланс на успехот, намален за износот на вкупниот приход што е остварен во меѓусебните односи на основните организации односно работните заедници во рамките на работната организација (член 4 точка 3);

2) под реден број 2 го внесува износот од реден број 57 на збирниот биланс на успехот, зголемен за износот од реден број 99 на збирниот биланс на успехот и намален за износот на вкупниот приход што е остварен во меѓусебните односи на основните организации односно работните заедници во рамките на работната организација (член 4 точка 3);

3) под реден број 5 го внесува износот од реден број 91 на збирниот биланс на успехот;

- 4) под реден број 6 го внесува износот од реден број 92 на збирниот биланс на успехот;
- 5) под реден број 8 го внесува износот од реден број 136 на збирниот биланс на успехот намален за износот од реден број 99 на збирниот биланс на успехот;
- 6) под реден број 9 го внесува износот од реден број 140 намален за износот од реден број 99 на збирниот биланс на успехот;
- 7) под реден број 11 го внесува износот од ред. бр. 125 до 133 на збирниот биланс на успехот;
- 8) под реден број 12 го внесува износот од ред. бр. 146 до 151 на збирниот биланс на успехот;
- 9) под реден број 13 го внесува износот од реден број 152 на збирниот биланс на успехот."

Член 2

Во член 9 точ. 1 до 9 се менуваат и гласат:

- „1) под реден број 1 го внесува износот од реден број 83 на збирниот биланс на успехот на сложената организација на здружен труд (во натамошниот текст: збирен биланс на успехот) намален за износот на вкупниот приход што е остварен во меѓусебните односи на основните организации, работните организации и работните заедници во составот на сложената организација;
- 2) под реден број 2 го внесува износот од реден број 57 на збирниот биланс на успехот, зголемен за износот од реден број 99 на збирниот биланс на успехот и намален за износот на вкупниот приход што е остварен во меѓусебните односи на основните организации, работните организации и работните заедници во составот на сложената организација;
- 3) под реден број 5 го внесува износот од реден број 91 на збирниот биланс на успехот;
- 4) под реден број 6 го внесува износот од реден број 92 на збирниот биланс на успехот;
- 5) под реден број 8 го внесува износот од реден број 136 на збирниот биланс на успехот намален за износот од реден број 99 на збирниот биланс на успехот;
- 6) под реден број 9 го внесува износот од реден број 140 намален за износот под реден број 99 на збирниот биланс на успехот;
- 7) под реден број 11 го внесува износот од ред. бр. 125 до 133 на збирниот биланс на успехот;
- 8) под реден број 12 го внесува износот од ред. бр. 146 до 151 на збирниот биланс на успехот;
- 9) под реден број 13 го внесува износот од реден број 152 на збирниот биланс на успехот."

Член 3

Овој правилник се применува и врз изработка на завршната сметка за 1987 година.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-25/1
5 јануари 1988 година
Белград

Сојузен секретар за
финансии,
Светозар Рикановиќ, с. р.

139.

Врз основа на член 20 ст. 3 и 4 од Законот за паричниот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 61/82 и 71/86) на предлог од Народната банка на Југославија, во соработка со надлежните органи на републиките и на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИСИОНА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1988 ГОДИНА

1. Заради регулирање на порастот на паричната маса од точка 2 на Одлуката за целите и задачите на заедничка-

та емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1988 година (во натамошниот текст: Одлука за целите во 1988 година), порастот на примарната емисија во 1988 година се утврдува во вкупен износ до 480.000.000.000 динари.

2. Примарната емисија од точка 1 на оваа одлука ќе се користи:

1) за давање кредити на банките заради поттикнување на насочувањето на кредитниот потенцијал на банките за селективно кредитирање на најприоритетните намени од точка 4 на Одлуката за целите во 1988 година;

2) за купување на краткорочни преносливи хартии од вредност што ги издаваат организациите на здружен труд во областа на стопанството или нивните интерни банки по работите на купопродажа на стоки и вршење на услуги во Југославија и за давање кредити на банките врз основа на тие хартии во смисла на точка 6 од Одлуката за целите во 1988 година;

3) за кредитирање на банките кои им дале кредити на граѓани врз основа на дефинитивна продажба на девизи од нивните девизни сметки и девизни штедни влогови за намените од точка 10 на Одлуката за целите во 1988 година;

4) за кредитирање на намените што се утврдени со сојузни закони.

3. Пласманите од примарната емисија за намените од точка 2 одредби под 1 и 2 на Одлуката ќе се користат во височина, на начин и под условите што ќе ги утврди Народната банка на Југославија, со прописите донесени врз основа на чл. 19, 20, 20а, 21 и 32 од Законот за Народната банка на Југославија.

При пропишувањето на условите за користење на пласманите од примарна емисија, Народната банка на Југославија ќе обезбеди пласманите од примарна емисија од страна на банките да се користат наменски заради остварување на приоритетните цели и задачи на економската политика, а посебно:

1) за кредитирање на извозот на стоки и услуги заради побрза наплата на побарувањата по основ на извршен извоз на стоки и услуги;

2) за кредитирање на производството и подготовката на стоки и услуги за извоз и производство на основни земјоделски и прехранбени производи заради усогласување на роковите за користење на пласманите од примарна емисија со траењето на технолошкиот циклус на производството, односно со сезонските карактеристики на производството;

3) за кредитирање на залихите на основни земјоделски и прехранбени производи заради побрзо пренесување на кредитираните залихи од областа на производството во областа на прометот и порамномерно и постабилно снабдување на единствениот југословенски пазар.

4. Кредитите од точка 2 одредба под 4 на оваа одлука, ќе им се даваат на банките во височина, на начин и под условите утврдени со сојузни закони и прописите донесени врз основа на тие закони, и тоа:

1) за кредитирање на банките, преку народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини, врз основа на депонираните девизи на граѓаните и странски физички лица, ефективно положени на нивните девизни сметки, односно девизни штедни влогови кај тие банки, во височина на динарската противвредност на ефективно депонираните девизи на граѓаните кај Народната банка на Југославија, утврдени врз основа на прописите од член 103 на Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85, 71/86 и 3/88);

2) за кредитирање на износот на ненаплатената динарска противвредност по основ на задолжување на федерацијата во смисла на член 5 став 2 од Законот за начинот и условите на извршување на обврските по кредитите на меѓународните финансиски организации за кои федерацијата дала гаранција или супергаранција и кредитите од меѓудржавните спогодби („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/86);

3) за давање аванс на овластените банки, преку народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, за вршење на менувачки работи, врз основа на член 10 од Законот за вршење на менувачки работи и промет на ефективни странски пари во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/82 и 40/84) и прописите донесени врз основа на тој закон.

Заради користење на примарната емисија за намените од став 1 одредба под 2 на оваа точка Службата на о.

штественото книговодство на Југославија, на барање од Народната банка на Југославија, по истекот на рокот од 60 дена од денот на извршеното плаќање спрема странство, ненаплатениот износ на динарската противвредност ќе го пренесе од сметката на буџетот на федерацијата во корист на Народната банка на Југославија.

Давањето аванс на банките за вршење на менувачки работи, во смисла на став 1 одредба под 3 на оваа точка, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини ќе го усогласуваат со обемот на ефективно откупените странски пари, и со нивното пренесување на Народната банка на Југославија. Заради користење на авансот во функција на зголемување на девизните резерви на Народната банка на Југославија, Народната банка на Југославија износот на динарската противвредност на ненавремено пренесените девизи откупени по основ на менувачки работи ќе наплати од банките камата во висина на ексонтирната стапка зголемена за 50% во смисла на Одлуката за каматните стапки на пласманите од примарната емисија и на другите побарувања на Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 87/87).

5. Народната банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, со мерките на претходна и дополнителна контрола, ќе обезбедат пласманите од примарната емисија од страна на банките и другите корисници да се користат наменски.

Банките се должни, во смисла на член 15 од Законот за основите на банкарскиот и кредитниот систем („Службен лист на СФРЈ”, 70/85, 9/86, 34/86, 72/86 и 65/87), да ја контролираат наменската употреба на дадените кредити и на другите пласмани кај корисниците на кредити и, во согласност со прописите, да преземаат мерки спрема корисниците кои ненаменски ги користат средствата на дадените кредити и на другите пласмани.

6. Народната банка на Југославија може во 1988 година да пропише задолжителна резерва на сите видови депозити и на другите средства на банките и другите финансиски организации, како и на порастот на динарските кредити и на другите пласмани на банките над определеното ниво, и тоа во висина до 25% од состојбата на одделните видови депозити и другите средства на банките и другите финансиски организации, односно од порастот на одделните видови кредити и другите пласмани на банките над определеното ниво.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 25

11 февруари 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател
Јанез Земљарич с. р.

140.

Врз основа на член 64а став 1 точка 3 и член 66 став 2 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86) Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА ПОРАСТОТ НА КРЕДИТИТЕ И ДРУГИТЕ ПЛАСМАНИ НА БАНКИТЕ НАД ОПРЕДЕЛЕНОТО НИВО ВО 1988 ГОДИНА

1. Во Одлуката за задолжителната резерва на порастот на кредитите и другите пласмани на банките над определеното ниво во 1988 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 87/87 и 10/88), во точка 4 по ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„По исклучок од одредбата на став 4 од оваа точка банките можат да го повлечат делот од издвоената задолжителна резерва што е пресметан на порастот на кредитите за општествено организирано производство на: пченка, маслодајни култури (освен маслена репка), шеќерна репка, оризова арпа и тутун) остварен во 1987 година, а што до 31 декември 1987 година банките не можеле да го

наплатат поради штетите од елементарни непогоди настани во 1987 година (суша, град, бурен ветар), под услов надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина да ги верификувал податоците за износите на тие штети кај крајните корисници на кредити. Со налогот за зголемување на тој дел на задолжителната резерва банките ќе достават нова пресметка на задолжителната резерва според остварениот пораст на пласманите на банките во периодот од 1 јануари до 31 декември 1981 година од кого е исклучена состојбата на кредитите дадени за наведени намени, а до износот што го верификувал надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина”.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 14

10 февруари 1988 година
Белград

Го заменува
претседателот на Советот на
гувернерите
заменикот на гувернерот на
Народната банка на
Југославија
д-р Слободан Станоевиќ, с. р.

141.

Врз основа на член 19 од Законот за извршување на Буџетот на федерацијата за 1988 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 5/88), сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ НА ИСПЛАТУВАЊЕ НАДОМЕСТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ШТО СЕ ЗАНИМАВААТ СО ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ ЗА ИЗВРШЕНИТЕ БЕСПЛАТНИ И ПОВЛАСТЕНИ ПРЕВОЗИ НА ЛИЦА ВО 1988 ГОДИНА

1. На организацијата на здружен труд што се занимава со превоз на патници во јавниот сообраќај (во натамошниот текст: сообраќајна организација), во 1988 година ѝ се исплаќа надомест за извршените превози на лица кои, врз основа на сојузни закони, имаат право на бесплатно односно повластено возење во патничкиот сообраќај, со поднесување барање за исплата на тој надомест. Барањето се поднесува по истекот на месецот во кој е извршено повластеното возење.

Барањето за исплата на надоместот сообраќајната организација го поднесува до службата за општествено книговодство кај која има жиро-сметка.

2. Кон барањето за исплата на надоместот сообраќајната организација прилага, во два примерока, преглед на извршените повластени возења, составен врз основа на издадените возни исправи (билети) за повластено возење.

Прегледот на извршените повластени возења од став 1 на оваа точка се составува на Образецот ПВ, кој е составен дел на оваа наредба.

3. Кога службата за општествено книговодство од точка 1 став 2 на оваа наредба ќе утврди дека пресметката во прегледот на извршените повластени возења е исправна, а барањето за исплата на надоместот основано, исплатува налог со кој се одобрува износот на надоместот во корист на жиро-сметката на сообраќајната организација, а врз товар на сметката 60811-630-112 – жиро-сметка за извршување на Буџетот на федерацијата за 1988 година, позиција 460 – Средства за покрите на трошоците за повластено возење во патничкиот сообраќај.

4. Еден примерок на прегледот на извршените повластени возења од точка 2 став 1 на оваа наредба, заедно со налогот од точка 3 на оваа наредба, службата за општествено книговодство од точка 1 став 2 на оваа наредба ѝ го доставува на Службата за општествено книговодство на Југославија, која, врз основа на тој преглед и налог, ѝ ги дозачува средствата на сообраќајната организација.

Службата за општествено книговодство на Југославија води евиденција за надоместите исплатени во претходниот месец, по гранки на сообраќајот и категории на корисници на повластени, според Образецот ПВ.

5. За исплата на надоместот за повластено возење на југословенските железници, Заедницата на југословенските железници поднесува заедничко барање за сите железнички транспортни организации на здружен труд, кон кое прилага месечен преглед на извршените повластени возења според Образецот ПВ.

6. По исклучок од одредбите на оваа наредба, надоместот за бесплатен превоз на членовите на Претседателството на СФРЈ, на членовите на Советот на федерацијата, на делегатите на Собранието на СФРЈ и на членовите на Сојузниот извршен совет, ѝ се исплаќа на Заедницата на Југословенските железници за сите железнички транспортни организации на здружен труд во паушален износ. Височината на тој надомест се утврдува со договор што вклучуваат претседателот на Сојузниот комитет за со-

обраќај и врски и претставник на Заедницата на југословенските железници, врз основа на бројот на корисниците на повластици, проценетиот број на патувања, проценетиот просечен превозен пат и износот на редовната цена на возниот билет на просечниот превозен пат за едно патување во 1988 година.

7. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Број: 7-1115/1-88
27 јануари 1988 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии
Светозар Рикановиќ, с. р.

Образец ПВ

Назив на сообраќајната организација

Гранка на сообраќајот

ПРЕГЛЕД

НА ИЗВРШЕНИТЕ БЕСПЛАТНИ И ПОВЛАСТЕНИ ПРЕВОЗИ НА ЛИЦА ВО МЕСЕЦ _____ 1988 ГОДИНА, ЗА КОИ СЕ БАРА ИСПЛАТА НА НАДОМЕСТ ВРЗ ОСНОВА НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ НА ИСПЛАТУВАЊЕ НАДОМЕСТ НА ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ШТО СЕ ЗАНИМАВААТ СО ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ ЗА ИЗВРШЕНИТЕ БЕСПЛАТНИ И ПОВЛАСТЕНИ ПРЕВОЗИ НА ЛИЦА ВО 1988 ГОДИНА

Реден број	Категорија на корисниците на повластици	Број на објавата	Релација на превозот	Процент на повластичката	Цена на билетот	Износ за наплата
1	2	3	4	5	6	7
1.	Членови на Претседателството на СФРЈ, делегати на Собранието на СФРЈ и членови на Сојузниот извршен совет					
2.	Членови на Советот на федерацијата					
3.	Народни херои					
4.	Носители на „Партизанска споменица 1941“					
5.	Борци на Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година					
6.	Лица одликувани со орден Караѓорѓева ѕвезда со мечеви, со орден Бел орел со мечеви и со Златен медал на Обилиќ, установен во Црна Гора 1851 година					
7.	Воени инвалиди и уживатели на семејна инвалидчина					

ВКУПНО ЗА НАПЛАТА:

Дека овој преглед е составен врз основа на издадени возни исправи за повластено возење во патничкиот сообраќај, тврдат:

(место и датум)

(шеф на сметководството)

(индивидуален работодаден орган, односно претседател на колегијалниот работодаден орган)

142.

Врз основа на член 6 став 2 од Законот за обезбедување средства за регрес на дел од камати на кредитите за намените во рамките на селективната програма во земјоделството, користени во второто полугодие на 1986 година, во 1987 и во 1988 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/86, 71/86 и 3/88) претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство, во спогодба со сојузниот секретар за финансии, пропишува

УПАТСТВО

ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА РЕГРЕС ПО ОСНОВ НА КАМАТИ НА КРЕДИТИТЕ ЗА НАМЕНИТЕ ВО РАМКИТЕ НА СЕЛЕКТИВНАТА ПРОГРАМА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО, КОРИСТЕНИ ВО ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ НА 1986 ГОДИНА, ВО 1987 И ВО 1988 ГОДИНА

1. Организациите на здружен труд и организациите за стоковни резерви на општествено-политичките заедни-

ци од член 3 на Законот за обезбедување средства за регрес на дел од камати на кредитите за намените во рамките на селективната програма во земјоделството, користени во второто полугодие на 1986 година, во 1987 и во 1988 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/86, 71/86 и 3/88) (во натамошниот текст: Законот), заради остварување на правото на регрес на дел од камати на кредитите во смисла на чл. 1 и 2 од Законот, кон барањето за исплата на регрес, поднесуваат до надлежната служба на општественото книговодство пресметка на регресот што ја заверила банката кај која тие организации користат кредит.

2. Организациите на здружен труд од член 3 на Законот вршат пресметка на регресот на образецот ПРЗ (во натамошниот текст: Пресметка на регресот), кој е составен дел на ова упатство.

Пресметката на регресот содржи податоци за секој корисник на кредит, по намени во рамките на селективната програма во земјоделството, и тоа:

- 1) реден број;
- 2) број на договорот за кредит;

- 3) намена на кредитот;
- 4) износ на пресметаната камата;
- 5) височина на регресот во процентите од член 2 ст. 1 и 2 на Законот;
- 6) износ на пресметаниот регрес.

3. Пресметката на регресот се составува во три примерока и се доставува до надлежната служба на општественото книговодство. Надлежната служба на општественото книговодство еден заверен примерок ѝ враќа на организацијата на здружен труд, а еден задржува. Третиот примерок од пресметката на регресот надлежната служба на општественото книговодство го доставува, заедно со налогот за исплата, до Службата на општественото книговодство, филијала Нов Белград, која пресметката на регресот ја доставува до Сојузниот комитет за земјоделство на истиот ден кога ќе изврши исплата од сметката на Сојузниот комитет за земјоделство.

4. Со денот на влегувањето на ова упатство во сила престанува да важи Упатството за потребната документација за остварување на правото на регрес по основ на камати на кредитите за намените во рамките на селективната програма во земјоделството, користени во второто полугодие на 1986 година и во 1987 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 2/87).

5. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 807/а
19 јануари 1988 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
земјоделство,
Сава Вујков, с. р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ЧЛЕН 99 СТАВ 4 ОД ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

1. Уставниот суд на Југославија, со решение У број 206/86 од 9 декември 1986 година, поведе постапка за оценување на уставноста на член 99 став 4 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/82, 77/82 и 75/85) и решението му го достави на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на одговор.

Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на седницата на Сојузниот собор одржана на 14 и 15 мај 1987 година, утврди одговор на решението за поведување постапка во кој го изнесе мислењето дека одредбата на член 99 став 4 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување е согласна со Уставот на СФРЈ, но дека постои потреба, при измените и дополненијата на Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување, во соработка со Собранијата на републиките и на автономните покраини, да се разгледа можноста да се отстранат разликите во поглед на условите за стекнување на правата од пензиското и инвалидското осигурување под кои права од пензиското и инвалидското осигурување можат да стекнат лицата кои имале својство на осигуреник по 1 јануари 1965 година.

2. Со член 99 став 1 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување (во натамошниот текст: Законот за основните права) е пропишано дека лицата кои по 1 јули 1983 година нема да имаат својство на осигуреник од чл. 18 до 20 на тој закон или тоа својство го немале врз основа на чл. 7 и 8 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување од 1972 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 35/72, 18/76, 58/76 и 74/80), но по тој основ својство на осигуреник имале по 1 јануари 1965 година, правата од пензиското и инвалидското осигурување можат да ги остварат под условите утврдени со Законот за основните права од 1982 година.

Со одредбата од став 4 на член 99 од Законот за основните права е пропишано дека лицата кои по 1 јули 1983 година не ќе имаат својство на осигуреник, а тоа свој-

ство го немале ни по 1 јануари 1965 година, правата од пензиското и инвалидското осигурување можат да ги остварат под условите утврдени со закон, ако својството на осигуреник го имале според прописите што важеле до 1 јануари 1965 година. Под условите утврдени со закон, правата од пензиското и инвалидското осигурување можат да ги остварат и членовите на семејствата на тие лица и членовите на семејствата на корисниците на пензија според поранешните прописи.

3. Според член 99 од Законот за основните права, лицата кои по 1 јули 1983 година нема да имаат својство на осигуреник, правата од пензиското и инвалидското осигурување не ги остваруваат под исти услови. Имено, лицата кои својството на осигуреник го имале по 1 јануари 1965 година ги остваруваат тие права под условите утврдени со Законот за основните права, а лицата кои својството на осигуреник го имале според прописите што важел до 1 јануари 1965 година – под условите утврдени со закон, што во овој случај значи под условите утврдени со законот на републиката односно со законот на автономната покраина. Според тоа, лицата кои по 1 јануари 1965 година немале својство на осигуреник, како и членовите на семејствата на тие лица и членовите на семејствата на корисниците на пензија според поранешните прописи, правата од пензиското и инвалидското осигурување можат да ги остварат само под условите утврдени со законот на републиката односно со законот на автономната покраина, што можат да бидат поповолни или понеповолни од условите утврдени со Законот за основните права. Со законите на некои републики односно автономни покраини, донесени во смисла на член 99 став 4 од Законот за основните права, се утврдени условите под кои со правата од пензиското и инвалидското осигурување се здобиваат лицата од таа одредба на Законот за основните права што се понеповолни од условите под кои се здобиваат со правата од пензиското и инвалидското осигурување утврдени со чл. 21 и 44 од Законот за основните права.

Со член 281 став 1 точка 3 од Уставот на СФРЈ е утврдено дека федерацијата, преку сојузните органи, ги уредува основните права на работните луѓе заради обезбедување на нивната социјална сигурност и солидарност. Правото на старосна односно правото на семејна пензија, според член 17 од Законот за основните права, е основно право од пензиското и инвалидското осигурување. Правото и должноста на федерацијата, во смисла на наведената одредба од Уставот на СФРЈ, да ги уредува основните права на работните луѓе заради обезбедување на нивната социјална сигурност и солидарност, според сфаќањето на Уставниот суд, претпоставува условите за остварување на основните права што ги уредува федерацијата да се утврдуваат со сојузен закон, а не со закон на републиката односно со закон на автономната покраина. Со пропишувањето на условите за остварување на основните права што ги уредува федерацијата да можат да се утврдуваат со закон на републиката односно со закон на автономната покраина, не само што не се остварува должноста на федерацијата таа да ги уредува основните права, туку со таквото уредување на основните права односно со упатување на условите утврдени со закон на републиката и автономната покраина, може да се случи едно основно право што го утврдува сојузниот закон, да не може да се оствари поради понеповолните услови утврдени со републичкиот односно покраинскиот закон за остварување на тоа право. Со донесувањето на републичките и покраинските закони за пензиското и инвалидското осигурување тоа и се случи, па извесен број лица од член 99 став 4 на Законот за основните права не можат да ги остварат правата од пензиското и инвалидското осигурување, иако ги исполнуваат условите за остварување на тие права, утврдени со сојузниот закон.

Од сето изложено произлегува дека лицата кои својството на осигуреник го немале по 1 јануари 1965 година не можат да ги остварат правата од пензиското и инвалидското осигурување иако ги исполнуваат условите за остварување на тие права, утврдени со соодветните одредби на Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување, бидејќи за тие лица со законите на републиките односно на автономните покраини се утврдени понеповолни услови за остварување на правата од пензиското и инвалидското осигурување од условите што се утврдени со Законот за основните права. Така на извесен број од тие лица им е сиевзможно да ги остварат основните права од пензиското и инвалидското осигурување под исти усло-

ви под кои тие права ги остваруваат лицата од став 1 на член 99 од Законот за основните права, односно лицата кои имаат својство на осигуреник по 1 јули 1983 година. Со таквото уредување на правата на лицата од член 99 став 4 на Законот за основните права, тие лица, по оцената на Уставниот суд на Југославија, се ставаат во нерамноправна положба во остварувањето на правата од пензиското и инвалидското осигурување, како во однос на лицата што својството на осигуреник го имале по 1 јануари 1965 година, така и во однос на лицата кои сега имаат својство на осигуреник. Затоа, по оцената на Уставниот суд на Југославија, одредбата од член 99 став 4 на Законот за основните права не е согласна со одредбата на член 281 став 1 точка 3 од Уставот на СФРЈ и со начелата на тој устав за еднаквоста на граѓаните во правата и должностите и за неотуѓивоста на правата стечени по основ на трудот.

4. Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 18 ноември 1987 година, врз основа на член 375 став 1 точка 1 од Уставот на СФРЈ, со мнозинство гласови, донесе

Одлука

Одредбата од член 99 став 4 на Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување не е согласна со Уставот на СФРЈ.

Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“.

Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа одлука во следниот состав: претседател д-р Александар Фира, и судии: Божидар Булатовиќ, Димче Козаров, д-р Стана Гук-Делевиќ, Душан Штрбац, Вељко Марковиќ, Милован Бузациќ, м-р Крсте Чаловски и Милосав Стијовиќ.

У-бр. 206/86
18 ноември 1987 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
д-р Александар Фира, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Правилникот за југословенските стандарди за испитување на индустриски и отпадни води, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 84/87 се покрала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ИНДУСТРИСКИ И ОТПАДНИ ВОДИ

Во Правилникот за југословенските стандарди за испитување на индустриски и отпадни води во член 1 одредба под 4 наместо зборот: „јонски“ треба да стои зборот: „анјонски“.

Од Сојузниот завод за стандардизација, Белград, 27 јануари 1988 година.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

– врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат

Од СР Босна и Херцеговина

– за пројавена лична храброст при извршувањето на доверени задачи

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Агановиќ Хасиба Есад;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Фалаџић Боже Радосав, Млинаревић Тимотија Ђорђе, Сарић Абида Зајко, Шошић Стипе Владо, Терзић Славка Маринко;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Маглајлија Рашида Исмет, Смаилагић Ахмета Махмуд;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бавчић Азиза Ханефија, Благојевић-Давидовић Душана Радојка, Џемиџић Мустафе Арслан, Фалаџић Ибрахима Фахрудин, Хаџихасановић Фехима Ѓамил, Херџиновић Ризаха Џевад, Иковић Абида Тарик, Јусуфспахић Ејупа Шериф, Карахасановић Ибрахима Изет, Лубура Алексе Ристо, Мајсторовић Боже Илија, Миличевић Витка Арсо, Милошевић Марка Чедо, Милошевић-Јовичић Љубоје Драгослава, Пањета Суљо Авдо, Папац Спасоје Перо, Ражак-Корљан Раде Злата, Скалоња Латифа Бехрем, Тутњевић Ђорѓа Милутин, Вишњић Шефка Мухарем, Врдољак Јосипа Јосип, Живојевић Хрустема Узеир;

– за покажана лична храброст во спасувањето на човечки животи

СО МЕДАЛ ЗА ХРАБРОСТ

Ватреш Абдулаха Мујо;

– за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Агић Хасана Суљо, Анђић Душана Мимчило, Бабић Стојана Перо, Батас Душана Гојко, Борић Хасана Мирсад, Дропулић-Видовић Богдана Љиљана, Глуховић Бошќа Петар, Јовановић-Милидраг Марка Мирјана, Кукобат Светозара Слободан, Курто-Зећо Ибрахима Субхија, Милановић Обрена Никола, Николић Рафаела Звонко, Петровић Анте Сипан, Подумљак Мује Мујо, Репац Ђуре Мирко, Стамболић Шабана Омер, Шил Џвјетка Славко, Вашалић Ратка Владимир, Ватреш Шећана Јусуф, Вуковић Стевана Борислав;

– за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Абаз Хамида Фахрудин, Бјелица Срете Миомир, Бошњак Душана Здравко, Чота Мије Анто, Ѓустовић Муниба Мунир, Дивјан Мује Мустафа, Дубљевић-Вићентијевић Радуна Сретен, Дураковић Расима Незир, Ибраковић Кемала Кемал, Јапалак Салке Ахмед, Јашаревић Наила Осман, Југовић Лазара Драго, Кљајић Милоша Чедо, Колар Лазара Милан, Ковач Ибре Мушан, Козина Рафе Жељко, Крстовић Светка Радиславка, Лазендић Миле Перо, Лелек Гојка Марјан, Лукић-Љевак Стјепана Луца, Лукић Миће Митар, Макитан Млађен Анђелко, Марић Неђе Џвијетин, Марковић Миладина Раденко, Мартиновић Фране Драго, Месиговић Мухамеда Сабит, Миџић Млађена Стјепан, Мишур Мирка Мирослав, Нуркић Химзо Сеад, Паповић Незира Ферид, Скула Мехе Алија, Стојчиновић Василија Милан, Станишић Богдана Бранислав, Шеховић Ахмеда Златан, Тимарац Милана Јово, Томић Боже Томислав, Турчиновић Мухарема Мухамед;

Бр. 28
24 април 1987 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Синан Хасани, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

– врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат

Од СР Црна Гора

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ

Калуђеровић Мила Марко;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА

Дробњак Млађена Милош, Мучалица Милоша Иво, Самарцић Душана Радосав, Шљиванчанин Марка Обрад, Вучетовић Рустема Шпандо;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Баловић Илије Драгољуб, Перуновић Обрена Милан, Раичевић Михаила Миливоје;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бакић Милоша Рајко, Додеровић Групаја Милорад, Мијовић Андрије Васко, Николић Обрена Војиславка, Радоњић Божа Томислав, Радовић Михаила Љубомир, Радовић Машана Мишо, Тановић Рака Зоран;

– за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Кнежевић Милинка Грујица, Лабан Богдана Слободан, Медојевић Миланка Љубомир, Меховић Алије Фехо, Минић Јована Раденко, Павићевић Срета Драгољуб;

– за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Бабуња Милоша Милић, Чиндрак Аљо Фаик, Грбовић Хамо Авдија, Јокић Веселина Миодраг, Петровић Блажа Бранко, Симоновић Радоја Вељко, Шћекић Радоја Вукота, Шћепановић Станка Будимир;

Бр. 29
27 април 1987 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Синан Хасани, с.р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

– врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат

Од СР Хрватска

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ

Стојовић Јагоша Ананије, Чорак Ивана Милан;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА

Делић Раде Бошко, Цвјетичанин Дане Јово, Гавран Јуре Петар, Иветић Ивана Лино, Иветић Антона Милан, Камбер Шиме Петар, Кључарић Фрањо Фрањо, Лукић Јозе Паво, Мамић Мирка Јуре, Мамут Томо Маријан, Новак Фрање Јарослав, Новак Игнац Зденко, Орлић Душана Јанко, Шарић Војина Танасије, Вујновић Павла Богдан, Вуковић Мате Марко;

– за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ

Радаковић Николе Никола;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Анић Петра Беригиј, Врањеш Ивана Ратомир;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бабић Саве Марко, Бајсић Мије Алојз, Бакота-Киварић Јуре Катница, Батричевић Ђуре Рале, Беатовић Лазара Слободан, Беце Илије Давид, Бодеграјан Косте Здравко, Босилков Илије Јосип, Бранковић Ѓире Јово, Бузацић-Будисављевић Тодора Недељко, Центинић Франко Иван, Џокић Драгана Драгомир, Гајић Јово Љубо, Хуф Стјепана Јарослав, Ињац Спасоја Дмитар, Кезан Душана Драган, Кртинић Николе Мирко, Кукић Петра Станко, Мацарац Душана Драган, Миоковић Милана Милан, Морић Милана Јошко, Мујакић Сејде Хасан, Орешчанин Милоша Миланко, Павић Боже Милан, Петровић Јанка Ђуро, Сачић Филипа Антун, Стојановић Симе Стево, Шарић Антона Бранко, Тонковић Дане Евелин, Вишњић Ђуро Ђорђе, Вук Станка Станко, Вранић Анте Душан, Вргоч Томо Анте, Вулетић Милића Миле, Зорић Николе Дмитар, Жигмунд Павло Стјепан, Живковић Петра Ђуро;

– за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Бижић Вукашина Никола, Бубле Винка Ненад, Бублић Фрање Тугомир, Будић Филипа Бранко, Брќљачић Марка Жељко, Ѓасић Милана Бранко, Дујмић Филипа Невен, Кушета Пашка Илија, Меглић Звонка Милан, Мијач Боже Крешимир, Опсеница-Гардилчић Ивана Ена, Петрановић Ивана Милан, Стричевић Јуре Звонко;

– за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Бајић Милана Петар, Балентовић Винка Иван, Бешчећ Фрање Бранко, Бијелић Владимира Раде, Благојевић Недељка Никола, Блажев-Билић Ивана Марија, Буквић Мате Антун, Брунић Симе Мићо, Чврљак-Зекан Јакова Анкица, Дозет Петра Милан, Дупор Јована Кузма, Фишко Антуна Стјепан, Галић-Чехко Стјепана Мирјана, Галовић Боже Исо, Гашпар Мије Анте, Гргић-Ђукић Винка Иванка, Хокић Јусуфа Вејсил, Хрвачић Јураја Никола, Калинић Душана Стеван, Карамарковић-Дукановић Јанка Анка, Катић Ивана Мате, Кнежевић Јосипа Драган, Кнежевић Илије Душан, Кос Драгутина Владимир, Косановић Гојка Милан, Ковач Ивана Владо, Лукарева-Дакић Ђуро Нада, Љубичић Анте Горан, Малетић-Живковић Фрање Божица, Марковић Фрањо Мато, Марковић-Стефановић Миодрага Живка, Матуловић Јосипа Петрица, Маревећ Мате Ивица, Масловара Петра Ненад, Месарић-Милошевић Николе Нада, Мешин Мате Јосо, Михиљач-Јанушевић Илије

Миланка, Његован Милана Јован, Парента Петра Светозар, Павковић Драгана Стево, Перић Ивана Игор, Плел-Ћук Анте Ђина, Плештина Ивана Анте, Ранић-Тодоровић Михајла Нада, Ребић Милете Љубица, Ребић Маријана Јозо, Риск Јанка Здравко, Ружичанин-Марас Јосипа Милка, Сиришчевић Петра Игор, Стишћек Стјепана Иван, Шарић-Микас Јакова Марија, Шарић Уроша Срећко, Шепчић-Кесер Петра Ана, Шичић Јосипа Јосип, Шљивар Глише Велимир, Шоргић Ђуре Владо, Штековић Живојина Станко, Топчић Томе Милан, Утробичић-Ерцеговић Шиме Младенка, Валић Ивана Мијо, Виншћак Томо Здравко, Внучец Славка Звонко, Вукшић Миле Миле, Зечевић Вукадина Симиша, Зеленбаба Петра Миливој, Зорица Пашко Анте;

Бр. 30
27 април 1987 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Синан Хасани, с.р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

– врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат

Од САП Војводина

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичка изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Прпа Лазара Вељко, Шпица Милуна Миодраг, Васић Деспота Јован;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Бабић Шћепана Јован;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Адамовић Радоша Драгутин, Веатовић Немање Ђорђе, Буела Ференца Антун, Дамјановић Ђуро Драган, Изгарјан Веселина Иван, Јелача Душана Стеван, Јованић Јована Јован, Коледин Драгомира Перо, Лунг Владо Драган, Мајтан Павла Карло, Милановић Јове Иле, Мостарлић Анђелка Петар, Радановић Милорада Илија, Радић Марка Милорад, Релић Живка Небојша, Спасић Саве Величко, Сретков Милутина Лазар, Станковић Сојко Бори-воје, Станојевић Љубомира Миодраг, Ширка Ане Самуел, Шулиц Јожефа Јожеф, Тополчевић Јоце Јован, Валентик Самуела Самуел;

– за пројавена лична храброст при извршувањето на доверени задачи

СО МЕДАЛ ЗА ХРАБРОСТ

Штрбац Мирка Зоран;

– за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Чижик Јана Адам, Гавранић Славка Раде, Хусар Ференца Ференц, Јанић Ивана Драган, Јованов Панте Иванко, Каначки Славко Јован, Косановић Николе Милан, Кот Фетко Иван, Котарица Трајана Мугурел, Курко Антала

Иштван, Лакићевић Влада Милан, Љубичић Вида Милан, Меѓедевић Милована Драгиша, Месарош Јожефа Шандор, Миливојевић Богољуба Богосав, Огризовић Радивоја Ђорђе, Погрмић Драге Илија, Поповић Боже Милорад, Савић Велка Светозар, Серенчиш Фекета Мате Стјепан, Станков Бранислава Јовица, Шарчевић Петра Иван, Шкорић Мирка Љубомир, Тодоровић Миодрага Здравко, Топалски Радована Зоран, Трбовић Живка Станко, Вага Антала Атила, Владулов Вељка Милан, Вуковић Паје Антун;

– за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Будан Михаља Михаљ, Јошић Младена Бранко, Куруц Мато Павле, Папић-Гаговић Радоја Анка, Пешић Петра Драгољуб, Петричевић Ђорђа Небојша, Станојевић-Исаков Панте Зора, Суканица Пере Михајло, Шаркези Иштвана Арпад, Узелац Јована Ратко, Вац Кароља Карол, Величковић-Береш Јосипа Босилка, Живић Лазара Душан;

Бр. 31
24 април 1987 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Синан Хасани, с.р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

– врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат

Од сојузните органи и организации

– за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Милановић Илије Славко, Симић Драгомира Добри-воје, Шофранац Шћепана Ђорђе;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Ђорђевић Станка Предраг, Комљен Петра Мирко, Милошевић Спасоја Петар;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Дејановић-Ивановић Савка Јелена, Јовичић Томе др Слободан, Митровић Радивоје Светозар;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Кнежевић Викосава Живојин, Кукобат Крстана Радивој, Милановић Јована Александар, Милојевић Мемира Томислав, Мојсовски Илије Драган, Влансављевић Лазе Милан;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Богдановић Рајка Милорад, Бојић Мирка Драган, Чемериќић Димитрије Велимир, Џапић Михаила Марко, Ђе-довић Јове Илија, Ђорђевић Богомира Јовица, Ђорђевић-Прибић Будисава Светлана, Глођовић-Мирка Љубиша,

Глуховић-Видаковић Здравка Миланија, Гулин-Мајсторовић Које Даница, Јанковић Петра Предраг, Јањуз-Димитријевић Одисеја Томанија, Јакетић Милорада Слободан, Маринковић Драгослава Миливој, Менковић Благоја Радомир, Милојевић Животе Светислав, Митровић Јеремије Милка, Николић Љубомира Драгутин, Нинчић Мила Милосав, Петровић Николе Ружица, Посавец Јосипа Владимир, Рибич Јове Милорад, Смиљанић Драгомир Петар, Срдић Саве Жарко, Стрешевски Илије Стреше, Шукато Стојана Милован, вербич Јанка Саша, Вукадиновић Симиона Влајко, Вуковић Косте Божо, Живаљевић Здравка Радоје;

– за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Благојевић Николе Радиша, Мусић Авдурахмана Осман, Недељковић Нићифора Недељко, Радић Живана Милосав, Рудић Илије Бошко, Стојановска-Добросављевић Данила Милунка, Шарки Тамилка Фадил;

– за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Игић Голуба Богдан, Јовановић Живојина Милорад, Кашиковић Илије Јован, Крстић Драгутина Радивоје, Мариноски Душана Танче, Миливојевић бранка Нада, Мишић Алојзија Владо, Нововић Добросав Велибор, Петковић Богдана Данко, Полић Боже Стеван, Поповић Рада Добрила, Радусин Михајла Душан, Рајковић Слободана Сретен, Сарић Драгољуба Душанка, Секулић Милана Радомир, Семенук Штефана Иван, Симоновић Данила Душан, Смућ Драгољуба Александар, Станковић Миладина Лепоје, Штулић-Мишковић Пере Мара, Тодоровић-Вутуровић Рајка Марија, Томовић Миодрага Милован, Вуканац Мила Бошко, Зечевић Маријана Милош;

Бр. 32
6 мај 1987 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Синан Хасани, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

– врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликува

– за заслуги во развивањето и унапредувањето на деловната соработка и пријателските односи меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Кралство-то Шведска

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА СВЕЗДА НА ГЕРДАН

Hans Anders Ransing – директор на фирмата TETRA PAK INTERNATIONAL AB – Lund, Шведска;

Бр. 33
23 април 1987 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Синан Хасани, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

– врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликува

– за особени заслуги во развивањето и зацврстувањето на соработка и пријателските односи меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Гана

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

I. Isaac Owusu Twum-Amfo – извонреден и ополномоштен амбасадор на Република Гана во Социјалистичка Федеративна Република Југославија

Бр. 34
27 април 1987 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Синан Хасани, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

– врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликува

– за особени заслуги и постигнати резултати во изградбата и јакнењето на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Институтот за примената математика и електроника;

Бр. 35
30 април 1987 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Синан Хасани, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

– врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликува

– за особени заслуги во развивањето и зацврстувањето на соработката и пријателските односи меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Обединетите Држави на Мексико

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Francisco Lopez Camara – извонреден и ополномош-

тен амбасадор на Обединетите Држави на Мексико во Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

Бр. 36
4 мај 1987 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Синан Хасани, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

– врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат:

Од сојузните органи и организации

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Марковић Душана Светомир, Судар Михајла Затибор;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Костић-Вујошевић Душана Лепосава, Радмановић-Војводић Јована Драгица, Симоновић Живојина Славко;

– за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Богићевић-Томашевић Милорада Милена, Будимкић Владимира Надежда;

Од СР Босна и Херцеговина

– по повод дваесетпетгодишнината до постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во развивањето и омасовувањето на организацијата на гораните и придонес за ширење на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Сојузот на гораните на Босна и Херцеговина – Сараево;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Куленовић Мухамеда Малик;

Од СР Хрватска

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Каштела Ивана Слободан;

Бр. 37
6 мај 1987 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Синан Хасани, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
132. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за начинот на пресметување на ревалоризацијата на средствата — — — — —	381
133. Правилник за измена на Правилникот за југословенските стандард за текстил — — — — —	381
Правилник за измена на Правилникот за југословенските стандарди за испитување на метали	381
134. Правилник за измена на Правилникот за југословенските стандарди за боксит — — — — —	382
135. Правилник за стручната подготовка, стручната обука, испитите, дозволите и овластувањата на персоналот на службата за врски на контролата на летањето — — — — —	382
136. Правилник за техничките нормативи при изградбата на јамски магазини за експлозивни средства во рудниците со подземна експлоатација на минерални сировини — — — — —	385
137. Правилник за дополненија на Правилникот за содржината на одделни конта во контниот план за организациите на здружен труд — — — — —	387
138. Правилник за измени на Правилникот за содржаната на одделните позиции во обрасците Збирен биланс на успехот и Консолидиран биланс на успехот — — — — —	387
139. Одлука за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1988 година — — — — —	388
140. Одлука за дополнење на Одлуката за задолжителната резерва на порастот на кредитите и другите пласмани на банките над определеното ниво во 1988 година — — — — —	389
141. Наредба за начинот на исплатување надомест на организациите на здружен труд што се занимаваат со превоз на патници за извршените бесплатни и повластени превози на лица во 1988 година — — — — —	389
142. Упатство за потребната документација за остварување на правото на регрес по основ на камати на кредитите за намените во рамките на селективаната програма во земјоделството, користени во второто полугодие на 1986 година, во 1987 и 1988 година — — — — —	390
Одлука за оценување на уставноста на член 99 став 4 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување — — — — —	391
Исправка — — — — —	392
Одликувања — — — — —	392